

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од друштвата Фолксваген Акциенгезелшафт (Volkswagen Aktiengesellschaft), со регистрирано седиште на Берлинер Ринг 2, 38440 Волфсбург, Германија и Тринити Инвестментс Дезигнејтед Активити Компани (Trinity Investments Designated Activity Company), со регистрирано седиште на Форт Флор, 3 Џорџ’с Док, ИФСЦ, Даблин 1, Ирска, доставено преку адвокат Божидар Милошевиќ од Скопје, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата која се однесува на стекнување на заедничка контрола од страна на Фолксваген Акциенгезелшафт (Volkswagen Aktiengesellschaft), со регистрирано седиште на Берлинер Ринг 2, 38440 Волфсбург, Германија и Тринити Инвестментс Дезигнејтед Активити Компани (Trinity Investments Designated Activity Company), со регистрирано седиште на Форт Флор, 3 Џорџ’с Док, ИФСЦ, Даблин 1, Ирска над друштвото Еурокар Мобилити Груп С.А. (Europcar Mobility Group S.A.), со регистрирано седиште на 13 тер булевард Бертнер, 75017 Парис, Франција, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно одредбите од член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот), на ден 07.09.2021 година, а дополнето на 15.09.2021 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисијата), беше доставено известување за концентрација која се однесува на стекнување на заедничка контрола од страна на Фолксваген Акциенгезелшафт (Volkswagen Aktiengesellschaft), со регистрирано седиште на Берлинер Ринг 2, 38440 Волфсбург, Германија и Тринити Инвестментс Дезигнејтед Активити Компани (Trinity

Investments Designated Activity Company), со регистрирано седиште на Форт Флор, 3 Џорџ'с Док, ИФСЦ, Даблин 1, Ирска, над друштвото Еуропкар Мобилити Груп С.А. (Europcar Mobility Group S.A.), со регистрирано седиште на 13 тер булевард Бертиер, 75017 Парис, Франција.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополнувањето и прилозите кон истото, го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

-Фолксваген Акциенгезелшафт е владејачко друштво на Фолксваген Груп. Фолксваген Груп е активна на светско ниво со развој, производство, маркетинг и продажба на патнички автомобили, лесни комерцијални возила, камиони, автобуси, туристички автобуси, шасии за автобуси и дизел мотори, мотоцикли, вклучувајќи резервни делови и дополнителна опрема за сите наведени категории на возила. Фолксваген групацијата исто така е ангажирана со дистрибуција на возила. Фолксваген Групата ги опфаќа брендovите на возила Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Light Commercial, Porsche, Audi, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, SEAT, MAN, Scania и Ducati. VW Group е исто така активна во областа на поврзани услуги за автомобили, вклучително и поддршка за услуги за споделување на возило (*car sharing*) и услуги и управување со возен парк. Преку својот бренд Moia, нуди услуги за споделување на возила во Хамбург и Хановер.

Фолксваген Груп обезбедува финансиски и осигурителни услуги поврзани со дистрибуција и финансирање на своите автомобили и комерцијални возила, како и редовни банкарски и други осигурителни активности. Оваа активност се спроведува главно преку Фолксваген Фајненшл Сервисес АГ (Volkswagen Financial Services AG; („FSAG“)) и нејзините зависни друштва. Во прилично ограничена мера, FSAG нуди и услуги за изнајмување автомобили.

Фолксваген групацијата ги има следните регистрирани зависни друштва во Република Северна Македонија:

1. Друштво за лизинг ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.3 Скопје и со регистрирана дејност-финансиски лизинг;
2. Акционерско Друштво за вршење на осигурително брокерски работи ПОРШЕ БРОКЕР АД Скопје, со регистрирано седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.3 Скопје, и со регистрирана дејност-дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници;
3. Друштво за трговија и услуги СКАНИА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Илинден, со регистрирано седиште на Улица 34 бр.7, Илинден, Скопје и со регистрирана дејност-трговија со останати моторни возила; и
4. Друштво за промет и услуги ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.4, Скопје и со регистрирана дејност-трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија.

-Тринити Инвестментс Дезигнејтед Активити Компани е друштво за посебна намена од Ирска

чии акции се чуваат во труст од Тринити Инвестментс Черитабл Траст и е холдинг друштво основано со цел да следи одредени можности за инвестирање, особено во друштва во фаза на раст и во случаи на реструктурирање.

Тринити Инвестментс Дезигнејтед Активити Компани нема зависно друштво регистрирано во Република Северна Македонија

-Еурокар Мобилити Груп С.А. нуди широк спектар на услуги поврзани со мобилност, како што се изнајмување автомобили, изнајмување комбиња и камиони, услуги за превоз и споделување на возило (car sharing). Групата е присутна во приближно 130 држави во светот, со просечен возен парк од околу 248.000 возила во 2020 година. Покрај тоа, Еурокар е исто така активен, во помала мера, во продажбата на половни автомобили.

Во Северна Македонија, Еурокар Мобилити Груп С.А. е активна преку корисник на франшиза, [НИ-МАР ДООЕЛ], кој обезбедува краткорочни и долгорочни услуги на изнајмување под Еурокар брендот и исто така и краткорочни услуги на изнајмување под Interrent брендот.

Еурокар Мобилити Груп С.А. нема зависно друштво регистрирано во Република Северна Македонија.

Комисијата започна со испитување на известувањето за концентрацијата со денот на неговиот прием и утврди дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став 2, став 3 и став 4 од Законот за заштита на конкуренцијата и точка б б) од *Насоките за утврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите*, Комисијата носи решение во скратена форма, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот, бидејќи нема за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ**

Проф. Д-р Владимир Наумовски